



## **СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО**

Службен гласник на  
Општина Пехчево

Среда 5 октомври 2014 год.

Уредува:

Излегува по потреба  
Гласникот е бесплатен

Бр.05

ПЕХЧЕВО

Год.2014

Стручна служба при  
Општина Пехчево  
тел. (033)441-321

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

#### **за објавување на актите од Советот на општина Пехчево**

Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 30.10.2014 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:

1. Одлука за усвојување на Квартелен извештај за трет квартал во 2014 година од 01.01.2014-30.09.2014 год. кумулативно;
2. Одлука за измена на одлуката за извршување на буџетот за 2014 година;
3. Одлука за усвојување на втор ребаланс на буџетот за 2014 година;
4. Одлука за усвојување на развојна Програма во Буџетот за 2015 година на општина Пехчево;
5. Одлука за усвојување на Програмата за работа на ООУ Ванчо Китанов-Пехчево;
6. Одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево за учебната 2013/2014 година;
7. Одлука за усвојување на програмата за работа на ОЈУДГ 7 Септември-Пехчево за учебната 2014/2015 година;
8. Одлука за именување на член на Управен одбор во ОЈУДГ 7 Септември-Пехчево
9. Одлука за именување на членови на Управен одбор во ЈУПД Равен Пехчево;
10. Предлог за промена на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти во Општина Пехчево;
11. Одлука за усвојување на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец за утврдување на висината на најниската плата на вработените во ЈКП Комуналец-Пехчево;
12. Одлука за давање согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец за висината на цената за плаќање на лица ангажирани од ЈКП Комуналец за вршење на работи;
13. Одлука за усвојување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на работните места во ЈКП Комуналец;
14. Одлука за остапување на тјано користење недвижни ствари на ЈКП Комуналец;
15. Одлука за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец за период 01.01.2014 до 31.06.2014 година;
16. Одлука за усвојување на Програма за управување со отпад од пакување за 2014-2017 година;
17. Одлука за промена на статутот на општина Пехчево;
18. Одлука за основање на Совет на млади на општина Пехчево;

19. Одлука за давање на согласност на Проект „Енергетска ефикасност на административната зграда на ЈКП „Комуналец,,-Пехчево, до Програмата за зачувување на природата во Република Македонија.

**Број 08-1809/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на одлуката за усвојување на Квартелен извештај за трет квартал во 2014 година од 01.01.2014-30.09.2014 год. Кумулативно

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Квартелен извештај за трет квартал во 2014 година од 01.01.2014-30.09.2014 год. Кумулативно, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08 -1809/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на Р.М бр.05/02,,) и член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево бр. 04/09”), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 30.10.2014 година ја донесе следната:

### **ОДЛУКА**

за усвојување на Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за трет квартал во 2014 година од 01.01.2014 до 30.09.2014год (кумулативно)

#### **Член 1**

Советот на општина Пехчево го усвојува кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Пехчево за период 01.01.2014 до 30.09.2014 година, трет квартал (кумулативно).

#### **Член 2**

Кварталниот извештај за извршување на буџетот за период период 01.01.2014 до 30.09.2014 година е составен дел од оваа одлука.

#### **Член 3**

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево”.

**Број 07-1789/1**  
**03.11.2014год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за измена на одлуката за извршување на буџетот за 2014 година

Се ОБЈАВУВА Одлуката за измена на одлуката за извршување на буџетот за 2014 година,Пехчево што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08 -1809/1**  
**11.03.2014 година**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр. 61/2004, 96/2004 и 67/2007) и член 30 став 4 од Статутот на Општина Пехчево ("Службен гласник на Општина Пехчево" бр.04/2009), Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 година, донесе

**Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Пехчево за 2014 година со бр.07-2119/1 од 26.12.2013 год.**

**Член 1**

Во Одлуката за извршување на Буџетот на општина Пехчево за 2014 година ("Службен гласник на општина Пехчево" бр. 05/13) се врши следната измена:

Член 9 се менува и гласи:

Исплата на платите на вработените во Општината и вработените во основното образование, детската градинка, домот на културата и јавната локална библиотека, ќе се извршуваат во рамките на обезбедените средства во Буџетот на Општината, односно висината на платите се утврдува согласно Законот за исплата на платите во Република Македонија (Сл. весник на РМ број 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08 и 92/09) и Законот за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на пратениците во Собранието на Р. Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката (Сл. весник на РМ број 38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10 и 97/10) и тоа за именувани лица појдовна основа за пресметување на платата е 25.726 денари, започнувајќи од платата за месец јануари 2014 година до платата за месец септември 2014 година, односно за периодот од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година, а за платата во периодот од 01.10.2014 година до 31.12.2014 година се зголемува за 4% и изнесува 26.755 денари, додавајќи го постојниот коефициент и минатиот труд на именуваниот функционер, а на вработените платата ќе се пресметува врз основа на утврдените бодови за образование и звање. Вредноста на бодот за платите на државните службеници за периодот од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година изнесува 73,8 денари и ќе почне да се применува од платата за јануари 2014 година, а за периодот од 01.10.2014 година до 31.12.2014 година се зголемува за 4% и изнесува 76,8 денари и ќе почне да се применува од платата за месец октомври 2014 година. За вработените без статус на државни службеници, пресметувањето и исплатувањето на платите ќе се врши согласно важечките законски прописи за нив. За вработените во локалните јавни установи, пресметката и исплатата на плати ќе се врши според Упатството за примена на пресметка и исплата на плата на вработени во институции - буџетски корисници.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Пехчево" и истата ќе биде доставена до Министерството за финансии на РМ во Скопје.

В

**Број 07-1451/1**  
**11.09.2014 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**РЕШЕНИЕ**

за објавување Одлуката за усвојување на втор ребаланс на буџетот за 2014 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на втор ребаланс на буџетот за 2014 година што, советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08-1809/1**  
**03.11.2014 година**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 28 став 1 Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007) и член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево („Службен гласник на општина Пехчево“ бр.04/2009), Советот на општина Пехчево на 10-ата седница одржана на 30.10.2014 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**за усвојување на измените и дополнувањата на Буџетот на општина**  
**Пехчево за 2014 година – Ребаланс на Буџетот**

**Член 1**

Советот на општина Пехчево ги усвојува измените и дополнувањата на буџетот на општината за 2014 година.

**Член 2**

Составен дел од оваа Одлука се измените и дополнувањата на буџетот на општина Пехчево за 2014 година.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево“ .

**Број 07-1787/1**  
**03.11.2014 година**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на Одлуката за усвојување на развојна Програма во Буџетот за 2015 година на општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на развојна Програма во Буџетот за 2015 година на општина Пехчево, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08-1809/1**  
**03.11.2014 година**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на Р.М бр.05/02,,) и член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево бр. 04/09”), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 30.10.2014 година ја донесе следната:

**О Д Л У К А**  
**за усвојување на развојна Програма во Буџетот за 2015 година на општина Пехчево**

**Член 1**

Советот на општина Пехчево ја усвојува развојната Програма во Буџетот за 2015 година на општина Пехчево.

**Член 2**

Развојната Програма во Буџетот за 2015 година на општина Пехчево е составен дел од оваа одлука.

### Член 3

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево“.

**Број 07-1790/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### РЕШЕНИЕ

за објавување на одлуката за усвојување на Програмата за работа на ООУ Ванчо Китанов - Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмата за работа на ООУ Ванчо Китанов – Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08-1809/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 год. донесе:

### ОДЛУКА

за усвојување на Програмата за работа на ООУ „Ванчо Китанов,,-Пехчево за учебната 2014/2015

#### Член 1

Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на ООУ „Ванчо Китанов,,-Пехчево за 2014/2015 година.

#### Член 2

Програмата на ООУ „Ванчо Китанов,,-Пехчево за учебната 2014/2015 година е составен дел од оваа одлука.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево“.

**Број 07-1798/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### РЕШЕНИЕ

за објавување Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУДГ „7 Септември,,- Пехчево за учебната 2013/2014 година

Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08-1809/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 год. донесе:

**О Д Л У К А**  
**за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево за учебната 2013/2014**

**Член 1**

Советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот извештај за работата на ОЈУДГ 7 Септември-Пехчево за 2013/2014 година.

**Член 2**

Годишниот извештај за работата на ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево за учебната 2013/2014 година е составен дел од оваа одлука.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Пехчево,,

**Број 07-1799/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Советј на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување Одлуката за усвојување на Програмата за работа на ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево за учебната 2014/2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмата за работа на ОЈУДГ 7 Септември -Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08-1809/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Шехчево бр.04/09), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 год. донесе:

**О Д Л У К А**  
**за усвојување на Програмата за работа на ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево за учебната 2014/2015**

**Член 1**

Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работата на ОЈУДГ,,7 Септември,,-Пехчево за 2014/2015 година.

**Член 2**

Програмата за работата на ОЈУДГ,,7 Септември,,-Пехчево за учебната 2014/2015 година е составен дел од оваа одлука.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево’’ .

**Број 07-1800/1**  
**11.09.2014 год.**  
**Пехчево**

**Советј на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на одлуката за именување на член на Управен одбор во ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за именување на член на Управен одбор на ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08-1809/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Шехчево бр.04/09), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 год. донесе:

### **О Д Л У К А**

за именување на член на Управен одбор во ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево

#### **Член 1**

Со оваа одлука советот на општина Пехчево именува член на Управен одбор во ОЈУДГ „7 Септември,-Пехчево

#### **Член 2**

За член на Управниот одбор советот ја именува:

1. Јасмина Цековска

#### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

**Број 07-1801/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на одлуката за именување на членови на Управен одбор во ЛПУД Равен - Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за именување на членови на Управен одбор во ЛПУД „Равен,, -Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08 -1809/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Шехчево бр.04/09), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 год. донесе:

**О Д Л У К А**  
**за именување на членови на Управен одбор во ЈПУД Равен - Пехчево**

**Член 1**

Со оваа одлука советот на општина Пехчево именува членови на Управен одбор во ЈПУД Равен - Пехчево.

**Член 2**

За членови на Управниот одбор советот ги именува:

- Верица Поповска
- Даниел Стефановски
- Миле Гошевски

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

**Број 07-1797/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на Предлог - листа за изменување и дополнување на уличната мрежа во Пехчево за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето

Се ОБЈАВУВА Предлог - листа за изменување и дополнување на уличната мрежа во Пехчево за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08 -1809/1**  
**03.11.2014 година**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти (Службен весник на РМ бр.53/04,55/07,145/10 и 136/1) и член 30 став 1 точка 23 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.09.2014 година, утврди

**Л И С Т А**

за измена и дополнување на Уличната мрежа во Пехчево за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Пехчево

1. Во листата на Уличната мрежа на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти се вршат следниве измени и дополнувања:



Во точка 1 на уличната мрежа во Пехчево зборот “Истра” се брише и се додава зборот “Јулија Веселинска”.  
Во точка 2 на уличната мрежа во Пехчево зборот “Маршал Тито” се брише и се додава зборот “18 Август”  
Во точка 3 на уличната мрежа во Пехчево зборот “Борис Кидрич” се брише и се додава зборот “Равен”  
Во точка 9 на уличната мрежа во Пехчево зборот “ЈНА” се брише и се додава зборот “АРМ”  
Во точка 10 од уличната мрежа на Пехчево зборот “4 Јули” се брише и се додава зборот “Малешевска”  
Во точка 12 на уличната мрежа во Пехчево зборот “Велко Влахович” се брише и се додава зборот “Македонија”  
Во точка 14 на уличната мрежа во Пехчево зборот “29 Ноември” се брише и се додаваат зборот “Кадиица”  
Во точка 24 на уличната мрежа во Пехчево зборот “27 Март” се брише и се додаваат зборот “ВМРО”  
Во точка 27 од уличната мрежа во Пехчево зборот “22 Декември” се брише и се додава зборот “Александар Македонски”  
По точка 36 се додаваат три нови точки 37, 38, 39 кои гласаат:  
Во точка 37 се вметнува Градскиот плоштад во Општина Пехчево кои се именува како “Градски плоштад СВ.Петар и Павле”  
Во точка 38 се вметнува Мостот во центарот на Пехчево, кој се именува како “Мост Св.Кирил и Методиј”  
Во точка 39 се вметнува Мостот на улицата Ванчо Китанов, кој се именува како “Мост 8 Септември”

Бр.07-1803/1  
03.11.2014

Претседател на Советот на  
Општина Пехчево  
Стојче Стефановски с.р

### **Образложение**

Основ за донесување на Листа за измена и дополнување на Уличната мрежа во Пехчево се одредбите на член 5 став 2 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти

Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 година донесе Листа за измена и дополнување на Уличната мрежа во Пехчево за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Пехчево.

На барање на граѓаните на општина Пехчево се врши измена и дополнување на листата со имиња како што е наведено во предлогот.

Предложените имиња се предлагаат поради следното:

1. Името „Јулија Веселинска,, се предлага затоа што: Во 1945 – 1946 оваа личност од Прилеп дошла во Пехчево како учител во тогашното основно училиште кое се викало „Гоце Делчев,, и кое било единствено во Пехчевскиот крај за да го шири македонскиот литературен јазик и да ја брани неговата кауза. Во период од 1952 – 1988 година била и Директор на основното училиште. Таа бил прв успешен пропагатор на македонскиот литературен јазик и му дала конечен облик на македонскиот јазик и македонскиот правопис.
2. Името „18 Август,, се предлага затоа што: Овој ден се смета за ден на создавањето на организираната македонска војска и како таков е прифатен и за Ден на Армијата на Република Македонија, почитуван од сите граѓани на Република Македонија.
3. Името „Равен,, се предлага затоа што: Равенскиот манастир се наоѓал на висорамнината над езерото „Лешје,,. Изграден е во почетокот на шестиот век од новата ера. Тоа бил голем манастир со голема црква и огромни конаци. Тука живееле доста голем број на монаси. Во овој манастир подолго време престојувал Методи – Солунскиот брат на свети Кирил. Тука ја пишувал Кирилицата. Според тоа родното место на кирилицата е токму овде во равенскиот манастир . Во Светиот град Равен во близина на Равенскиот манастир се извршило покрстување на околу 50.000 старословени.
4. Името „АРМ,, се предлага затоа што: вооружена сила на Република Македонија со нивните составни војски и родови. Ги заштитува животот и личната сигурност на граѓаните; Ја гарантира независноста и територијалниот интегритет на државата, политичките слободи, граѓанските и човековите права, ја гарантира материјалната благосостојба и просперитетот на граѓаните на Република Македонија, а и граѓаните на Пехчево се граѓани на Република Македонија.
5. Името „Малешевска,, се предлага затоа што: – Пехчево е дел од Малешевскиот регион и нашиот регион е познат под името Малешевија во кој влегуваат општините Пехчево и Берово

6. Името „Македонија,, се предлага затоа што: Пехчево е најсочниот град во Република Македонија и е дел од Република Македонија, па поради таа причина Советот на општина Пехчево одлучи една од улиците во градот Пехчево да го носи името на државата во која се наоѓа овој град
7. Името „Кадиица,, се предлага затоа што: Врвот Кадиица е највисокиот врв на планината Влаина, а според височината Планината Влина е втора во источниот дел на Република Македонија, веднаш по Осоговските Планини. Планината влаина на која се наоѓа врвот Кадиица зафаќа повеќе од половина од површината на општината, поради што има големо значење за Пехчево
8. Името „ВМРО,, се предлага затоа што: Внатрешна македонска револуционерна организација која постоела во периодот од 1919 – 1934 година. Главна цел на оваа организација била автономијата и независноста на Македонија, односно создавање на самостојна македонска држава
9. Името Александар Македонски се предлага затоа што: син на Филип Македонски кој бил воспитуван во духот на македонската аристократска традиција. На 16 годишна возраст Филип му доверил управување над Македонија. По убиството на Филип Собранието го прогласило како Владетел на Македонија. Како Македонски крал, неговата прва воена акција била насочена кон хеленските полиси кои се обиделе да ја отфрлат македонската власт
10. Името Свети Петар и Павле се предлага затоа што: Црквата „Св .Апостоли Петар и Павле,, во пехчево е изградена 1856 година, на барање и големо залагање на христијанското население од градот и околината, со посебно одобрение на турските власти бидејќи во тоа време градот бил административен центар на Малешевската нахија со изразит ориентален карактер. Набргу по завршување со изградбата на црквата до неа била изградена камбанарија. Во состав на црквата било формирано црковно училиште кое предствувало основа на писменоста и столб на борбата против еленизација во Малешевјата. Во 1978 година е урната старата црква и е изградена новата црква во денешен облик. Овие двајца цветци се сметаат за заштитници на градот Пехчево
11. Името Св. „Кирил и Методиј,, се предлага затоа што: Македонските просветители кои ги поставиле темелите на македонската писменост. Постои легенда дека во градот Равен, како што сега го викаме местото Равен во Пехчево, браќата Кирил и Методиј ја напишале првата кирилицата и ги поставиле темелите на македонската писменост
12. Името „8 Септември се предлага затоа што: Денот на независноста на Република Македонија, го слави целата наша држава, па го слави и градот Пехчево како град во Република Македонија

**Број 07-1803/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавувањена Одлуката за усвојување на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец за утврдување на висината на најниска плата на вработените во ЈКП Комуналец - Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за за усвојување на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец за утврдување на висината на најниска плата на вработените во ЈКП Комуналец – Пехчево, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08-1809/1**  
**03.11.2014 година**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр04/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 година донесе:

### **О Д Л У К А**

**за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец-Пехчево за утврдување на висината на најниската плата на вработените во ЈКП-Комуналец**

#### **Член 1**

Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец-Пехчево за утврдување на најниска плана на вработените во ЈКП-Комуналец.

#### **Член 2**

Одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец бр.07-462/1 од 29.08.2014 година е составен дел од оваа одлука.

#### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

**Број 07-1795/1**  
**03.11.2014 година**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на Одлуката за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец за висината на цената за плаќање на лица ангажирани од ЈКП Комуналец за вршење работи

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец за висината на цената за плаќање на лица ангажирани од ЈКП Комуналец за вршење работи, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08-1809/1**  
**03.11.2014 година**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр04/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 година донесе:

### **О Д Л У К А**

**за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец-Пехчево за висината на цената за плаќање на лица ангажирани од ЈКП Комуналец за вршење работи**

#### **Член 1**

Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец-Пехчево за висина на цената за плаќање на лица ангажирани од ЈКП-Комуналец, за вршење работи.

#### **Член 2**

Одлуката на Управниот одбор на ЈКП-Комуналец бр.07-429/1 од 08.08.2014 година е составен дел од оваа одлука.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

**Број 07-1794/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на Одлуката за давање на согласност на Правилникот за изменување и дополнување на на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на работните места во ЈКП Комуналец

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање на согласност на Правилникот за изменување и дополнување на на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на работните места во ЈКП Комуналец, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08-1809/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр04/09),Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 година донесе:

### **О Д Л У К А**

**за давање на согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на работните места**

### **Член 1**

Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните и работните задачи со опис и попис на работните места.

### **Член 2**

Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи бр.01-463/1 од 29.08.2014 година е составен дел од оваа одлука.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

**07-1791/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Советна Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на ЈКП Комуналец – Пехчево.

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на ЈКП Комуналец – Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08-1809/1**  
**03.11.07.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 30.10.2014 година донесе:

### **О Д Л У К А**

**за давање на трајно користење на недвижни ствари на ЈКП Комуналец-Пехчево**

#### **Член 1**

Со оваа одлука се даваат на користење, недвижни ствари-објекти кои се наоѓаат на ул.„Истра”бб во Пехчево, кои се состојат од објект број 1 во површина од 66 м2, на КП 47 КО Пехчево, опишан во Имотен лист број 781, објект број 2 во површина од 159 м2, на КП 47 КО Пехчево, опишан во Имотен лист 781, објект број 2 во површина од 14 м2, на КП 47 КО Пехчево, опишан во имотен лист 781, објект број 3 во површина од 34 м2, на КП 47 КО Пехчево, опишан во Имотен лист број 781, објект број 4 во површина од 35 м2, на КП на КП 47 КО Пехчево, опишан во имотен лист број 781, објект број 5 во површина од 238 м2, на КП 47 КО Пехчево, опишан во имотен лист број 781, објект број 6 во површина од 41 м2 на КП 47 КО Пехчево, опишан во Имотен лист број 781, објект број 7 во површина од 196 м2, на КП 47 Ко Пехчево, опишан во Имотен лист број 781 и објект број 8 во површина ид 6 м2, на КП 47 Ко Пехчево, опишан во имотен лист број 781, а кој имот е сповственост на Република Македонија преостапен на трајно користење на Општина Пехчево со Одлука на Влада на РМ бр.51-7184/1 од 26.11.2011 година.

#### **Член 2**

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на користење без надомест на ЈКП Комуналец-Пехчево.

#### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

**Број 07-1792/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување Одлуката за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец за период 01.01.2014 година до 31.06.2014 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец за период 01.01.2014 година до 31.06.2014 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2015 година.

**Број 08-1809/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 год. донесе:

**О Д Л У К А**  
**за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП-Комуналец-Пехчево за период 01.01.2014 до 31.06.2014 година**

**Член 1**

Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец-Пехчево за период 01.01.2014 до 31.06.2014 година.

**Член 2**

Извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец-Пехчево, е составен дел од оваа Одлука.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

*Број 07-1793/1  
03.11.2014 год.  
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево  
Претседател,  
Стојче Стефановски с.р.*

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на одлуката за усвојување на Програмата за управување со отпад од пакување за 2014-2017 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмата за управување со отпад од пакување за 2014-2017 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

*Број 08 -1809/1  
03.11.2014 год.  
Пехчево*

*Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.*

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 год. донесе:

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Програмата за управување со отпад од пакување за период од 2013 - 2017 година**

**Член 1**

Со оваа Одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за управување со отпад од пакување за период од 2013-2017 година, изготвена од Друштвото за управување со пакување и отпад од пакување ЕКО-ПАК ХИТ ДОО Кочани.

## Член 2

Програмта за управување со отпад од пакување за период од 2013-2017 година е составен дел од оваа одлука.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со осмиот ден од денот на објавување, во Сл. „Гласник на општина Пехчево”.

**Број 07-1807/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

## РЕШЕНИЕ

за објавување на одлуката за промена на статутот на општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за промена на статутот на општина Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08 -1468/1**  
**11.09.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 30 ства 1 точка 1 од Статутот на општина Пехчево, Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 година ја донесе следната:

## ОДЛУКА

за промена на Статутот на општина Пехчево

### Член 1

Се врши промена во Статутот на општина Пехчево, со тоа што се додаваат 7 (седум) члена 12-а, 12-б, 12-в, 12-г, 12-д, 12-ѓ и 12-е, кои гласат:

### Член 12-а

Во општината се формира Локален малдински совет како советодавно тело на општината со цел младите активно да се вклучат во јавниот живот на општината.

Млади сее жители на општината на возраст од 15 до 30 години живот.

Младите од став 1 на овој член можат да бидат избрани за преседател и заменик претседател на Локалниот младински совет на Општина Пехчево, под услов да се со постојано место на живеење на подрачјето на општина Пехчево.

### Член 12-б

Одлука за основање на Локален малдински совет ја донесува Советот на општината.

### Член 12-в

Локалниот младински совет во општината ги врши следните работи:

- расправа на седници на Локалниот младински совет за прашања значајни за нивната работа;
- расправа за прашања за кои се расправа на Советот на општината а се од интерес за работата на младите;
- му предлага на советот на општината донесвање на одлуки , програми и други акти од значење за младите од општината;
- му предлага на советот на општината да расправа за прашања кои се од значење за унапредување на положбата на младите и решавање на нивните проблеми;
- му дава мислење на Советот на општината за конкретни одлуки кои треба да ги донесе;
- соработува во изработката и го следи спроведувањето на локалните акти за млади, донесени од страна на општината;
- изготвува извештаи од надлежните органи за проблемите на малдите, а по потреба предлага донесување на Програми за отстранување на настанатите проблеми и подобрување на положбата на младите на локално ниво;

- организира работилници, предавања, трибини, кампањи, манифестации и други активности во врска со младинските прашања;
- Информира и промовира за активностите на Локалниот младински совет;
- ја поттикнува меѓусебната општинска соработка и размена на искуства со младите од другите општини;
- по потреба повикува претставник на Советот на општината на своите седници и
- врши други работи од интерес за младите.

#### Член 12-г

Локалниот младински совет има 7 члена.

Градоначалникот на општината по донесување на одлуката од член 12-б, објавува јавен повик за избор на членови во Локалниот младински совет на Општина Пехчево.

Кандидатите за членови на Локалниот млади ги предлагаат: Невладини организации и Здруженија на млади, ученички совети, студентски совети и други регистрирани облици на организација на младите.

Врз основа на писмените предлози од предлагачите, на предлог на комисијата за мандатни прашања, избори и именување, Советот на општината ги избира членовите на Локалниот младински совет.

Локалниот младински совет од своите редови избира претседател и заменик претседател, согласно Деловодникот за работа на Локалниот младински совет.

#### Член 12-д

Членовите на Локалниот младински совет се избираат со мандат од 4 години.

Советот на општината може да разреши член на Локален младински совет и пред истекот на мандатот од став 1 на овој член:

- на лично барање;
- ако наполни 30 години живот;
- ако отсуствува од седниците на Локалниот младински совет и
- ако со правосилна судска пресуда е осуден на безусловна казна зтвор во траење подолго од 6 месеци.

#### Член 12-ѓ

Локалниот младински совет одржува редовни седници по потреба, најмалку еднаш во два месеца.

Седниците ги свикнува и со нив заседава Претседателот на Локалниот младински совет.

Претседателот на Локалниот младински совет е должен да свика вонредна седница на Локалниот младински совет на предлог од најмалку 3 члена на Локалниот младински совет.

Локалниот младински совет ги донесува одлуките со мнозинство гласови ако на седницата присуствуваат мнозинство од вкупно избраните членови на Локалниот младински совет.

Начинот на работа на Локалниот младински совет поблиску се уредува со Деловодник за работа на Локалниот младински совет, кој се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Локалниот младински совет.

Локалниот младински совет може да формира постојани и привремени работни тела за потесни кругови на делување, на организирање форуми, трибини и работилници за поедини возрасни групи на млади или за проблеми кои ги загрижуваат младите.

#### Член 12-е

Локалниот младински совет донесува Програма за работа и ја доставува на усвојување до Советот на општината за секоја календарска година, најдоцна до 30 ноември во тековната година за секоја наредна година.

Програмата ги содржи следните активности:

- учество во креирањето и пратење на локалната програма за работа на младите;
- соработка со другите советодавни тела во република Македонија и странство;
- консултирање со организацијата на младите за теми значајни за младите и
- соработка со телата во општината во политиката кон младите.

Програмата содржи и останати активности значајни за работата на Локалниот младински совет и подобрување на положбата на младите.

Програмата за работа на Локалниот младински совет се донесува со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови на Локалниот младински совет.

#### Член 2

Одлуката велгува во сила, осминот ден од денот на објавување со Сл.Гласник на општина Пехчево.

**Број 07-1804/1**  
03.11.2014год.  
Пехчево

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р**



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

за објавување на одлуката за основање Совет на млади на општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за основање Совет на млади на општина Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08 -1809/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Изгор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 30 став 1 точка 42 од Статутот на Општина Пехчево („Службен гласник на Општина Пехчево“ број04/09, Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на 30 октомври 2014 година, донесе

## **ОДЛУКА** **ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ НА МЛАДИ НА** **ОПШТИНА ПЕХЧЕВО**

### **Член 1**

Со оваа Одлука се уредува основањето на Советот на млади на Општина ПЕХЧЕВО(во натамошниот текст Совет на млади), делокруг на работа, постапка за избор на членовите на советот и други прашања од значење за работата на Советот на млади.

### **Член 2**

Советот на млади е советодавно тело на Советот на Општина Пехчево кој се основа со цел активно вклучување на младите во јавниот живот на Пехчево .

### **Член 3**

Советот на млади го сочинуваат седум члена.

Членовите на Советот на млади се избираат на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања.

Советот на млади од своите редови избира претседател на советот, со мандат од 4 години без можност за повторен избор.

Претседателот го застапува и претставува Советот на млади.

Претседателот на Советот на млади ги свикнува и раководи со седниците на Советот на млади во општината, се грижи за организацијата и работата на Советот на млади.

### **Член 4**

Советот на млади во општината ги врши следните работи:

- разгледува прашања кои се важни за работата на Советот на млади;
- донесува Деловник за работа на Советот на млади;
- го избира и разрешува претседателот на Советот на млади;
- учествува во работата на Младинскиот парламент и именува свој член во истиот;
- поднесува предлози до Советот на Општина Пехчево за идентификувани проблеми на младите на локално ниво и начини за нивно можно решавање;
- поднесува предлози до Советот на Општина Пехчево за донесување одлуки, програми и други акти за подобрување на состојбата на младите на локално ниво;
- дава мислење по одлуки, програми и други акти кои се од надлежност на Советот на Општина Пехчево, а кои ги засегаат младите на локално ниво;
- изработува извештаи до надлежните органи за програмите на младите, а по потреба предлага и донесува Програма за решавање на проблемите, со цел подобрување на состојбата на млади на локално ниво;
- предлага мерки за остварување и спроведување на одлуки и програми за грижа на млади;
- организира работилници, предавања трибини, кампањи, манифестации и други активности во врска со младинските прашања;
- информира и промовира за активностите на Советот на млади;
- поттикнува соработка со младински организации од други градови на Република Македонија и
- врши други работи.

#### **Член 5**

Советот на млади одржува редовни седници најмалку еднаш месечно. Седниците ги свикува и со нив претседава претседателот на советот. Претседателот на Советот на млади е должен да свикува вонредна седница на предлог на најмалку двајца членови. Седниците се јавни.

#### **Член 6**

Советот на млади одлучува со мнозинство гласови од присутните членови на Советот.

#### **Член 7**

Начинот на работа на Советот на млади поблиску се утврдува со Деловник за работа на Советот на млади. Деловникот се усвојува со мнозинство гласови на членовите на советот.

#### **Член 8**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Пехчево“.

**Број 07-1802/1**  
**03.11.2014год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

#### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на одлуката за давање на согласност на Проект „Енергетска ефикасност на административната зграда на ЈКП „Комуналец,,-Пехчево, до Програмата за зачувување на природата во Република Македонија

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање на согласност на Проект „Енергетска ефикасност на административната зграда на ЈКП „Комуналец,,-Пехчево, до Програмата за зачувување на природата во Република Македонија што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 30.10.2014 година.

**Број 08 -1809/1**  
**03.11.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр04/09),Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.10.2014 година донесе:

#### **О Д Л У К А**

за давање на согласност на Проект „Енергетска ефикасност на административната зграда на ЈКП „Комуналец,,-Пехчево, до Програмата за зачувување на природата на Р.Македонија (ПЗПМ)

#### **Член 1**

Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на Проект Енергетска ефикасност на административната зграда на ЈКП „Комуналец,,-Пехчево, до Програмата за зачувување на природата на Р.Македонија (ПЗПМ)

#### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево“ .

**Број 07-1796/1**  
**03.11.2014год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р**

## СОДРЖИНА:

- 
- 
- Одлука за усвојување на Квартелен извештај за трет квартал во 2014 година од 01.01.2014-30.09.2014 год. Кумулативно.....2
  - Одлука за измена на одлуката за извршување на буџетот за 2014 година.....3
  - Одлука за усвојување на втор ребаланс на буџетот за 2014 година.....4
  - Одлука за усвојување на развојна Програма во Буџетот за 2015 година на општина Пехчево.....4
  - Одлука за усвојување на Програмата за работа на ООУ Ванчо Китанов-Пехчево.....5
  - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на ОЈУДГ 7 Септември - Пехчево за учебната 2013/2014 година.....6
  - Одлука за усвојување на програмата за работа на ОЈУДГ 7 Септември-Пехчево за учебната 2014/2015 година..7
  - Одлука за именување на член на Управен одбор во ОЈУДГ 7 Септември-Пехчево.....8
  - Одлука за именување на членови на Управен одбор во ЈУПД Равен Пехчево.....11
  - Предлог за промена на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти во Општина Пехчево.....11
  - Одлука за усвојување на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец за утврдување на висината на најниската плата на вработените во ЈКП Комуналец-Пехчево.....12
  - Одлука за давање согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП Комуналец за висината на цената за плаќање на лица ангажирани од ЈКП Комуналец за вршење на работи.....13
  - Одлука за усвојување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и попис на работните места во ЈКП Комуналец.....14
  - Одлука за остапување на тјано користење недвижни ствари на ЈКП Комуналец.....14
  - Одлука за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец за период 01.01.2014 до 31.06.2014 година.....15
  - Одлука за усвојување на Програма за управување со отпад од пакување за 2014-2017 година.....15
  - Одлука за промена на статутот на општина Пехчево.....16
  - Одлука за основање на Совет на млади на општина Пехчево.....17
  - Одлука за давање на согласност на Проект „Енергетска ефикасност на административната зграда на ЈКП „Комуналец„-Пехчево, до Програмата за зачувување на природата во Република Македонија.....18